

ИЗЈАВА – СОГЛАСНОСТ

Јас долупотпишаниот _____ со стан во _____, на
Ул. _____ ЕМБГ _____, л.к. број _____, со заснован работен однос на
неопределено време во _____, адреса _____ (во
понатамошниот текст исплатувач на плата).

Неотповикливо отстапувам

Во корист на _____ дел од својата плата во износ од _____ денари, за период
од _____ до _____, односно до конечна отплата на долгот согласно претплатничкиот договор на Виператор
Дооел.

Во потполност се согласувам и дозволувам на Исплатувачот на плата поради висината со месечните обврски да
уплати на _____ и повеќе од 1/3 од мојата плата при поединечните дознаки на
обврските.

Во потполност се согласувам и дозволувам да бидат искористени за подмирување на обврските спрема

_____.

Изјавил,

Решение

За извршување врз плата – административна забрана

На основа на писмена изјава – согласност на работникот _____ да се стави административна
забрана на плата во корист на _____

За отплата на долг по Претплатнички договор бр. _____, се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечен износ од _____ ден, за период од _____ до _____
односно до отплата на долгот согласно Претплатничкиот Договор.
2. Месечниот износ може да се менува согласно Претплатничкиот договор, а според
известување на Виператор Дооел.
3. Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка на _____ со
жиро сметка _____ ЕДБ _____, депонент
на _____ Банка.
4. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Виператор дека долгот е
целосно отплатен.
5. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните трошоци (помалку
наплатени камати, затезна камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна
отплата на долгот, а врз основа на доставена конечна пресметка – известување од Виператор Дооел.
6. Се обврзуваме да го известиме Виператор Дооел за евентуален престанок на работен однос на
работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок од
8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административната забрана на плата со
вкупната документација на новиот работодавач.
7. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот
потврдуваме дека :
 - нема друга административна забрана или постапка за ставање на истата.
 - Нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на
штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на
работната способност, за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на
издржувачот.
8. Со донесување и доставување на Решението, се обврзуваме дека во потполност ќе ги извршиме сите
обврски кои произлегуваат од него, под полна материјална и кривична одговорност, согласно законските
прописи.

Скопје, _____ година.

Раководител на финансиска служба

Директор
